

**ТАРИФНИК НА УСЛУГИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА**

Ефективен од 01.07.2020

**ДОМАШЕН ПЛАТЕН ПРОМЕТ**

I.	СМЕТКА	ТАРИФНИК	
1	Отворање на жиро сметка	Бесплатно	
2	Одржување на сметка	За клиенти кои не се корисници на пакет за правни лица	За МСП клиенти корисници на пакет за правни лица
2.1.	На клиенти со месечен обрт 1 - 100.000 мкд	150 мкд месечно	0 мкд месечно
2.2.	На клиенти со месечен обрт 100.001 - 500.000 мкд	300 мкд месечно	50 мкд месечно
2.3.	На клиенти со месечен обрт 500.001 - 1.000.000 мкд	600 мкд месечно	350 мкд месечно
2.4.	На клиенти со месечен обрт над 1.000.001 мкд	1000 мкд месечно	750 мкд месечно
2.5.	На посебни сметки на овластени менувачници	Бесплатно	/
3	Затворање на сметка		
3.1.	Затворање на сметка по барање на клиент (се наплаќа за затворање на сметка, освен за затворањето на последна сметка по барање на клиент)	500 мкд	
3.2.	Затворање на последна сметка по барање на клиент	1.000 мкд	
3.3.	Затворање на сметка (последна или друга сметка) по судски налог	Бесплатно	
4	Блокирање на сметка	500 мкд	
5	Деблокирање на сметка	500 мкд	
6	Итна активација на сметка	500 мкд	
7	Препис на налог	120 мкд	
8	Подигнување на извод на шалтер/фах	20 мкд по извод	
9	Препис на извод	20 мкд по извод	
10	Креирање на извод	5 мкд по извод	
11	Дневни изводи за посебни сметки на овластени менувачници	Бесплатно	

II.	ГОТОВИНСКИ ОПЕРАЦИИ	ТАРИФНИК	
12	Готовински уплати		
12.1.	На сметки во ОБСГ до 12 часот	0,06% мин. 20 мкд	
12.2.	после 12 часот	0,06% мин. 20 мкд	
12.3.	На сметки на клиенти во други Банки	0,30% мин. 100 мкд	
13	Готовински исплати		
13.1.	Од сметки во ОБСГ	0,60 % мин. 100 мкд	
13.2.	Исплати од овластени менувачници преку сметките за менувачко работење	Бесплатно	

III.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА	ТАРИФНИК	
		хартиени налози	електронски налози
14	ПП - 30 налози		
14.1.	Интерен клиринг	0,03% мин. 12 мкд	0,02% мин. 10 мкд
14.2.	МИПС налози	0,03% мин. 65 мкд	0,022% мин. 60 мкд
14.3.	МИПС налози за извршители	0,03% мин. 65 мкд, макс. 1.500 мкд	0,022% мин. 60 мкд, макс. 1.500 мкд
14.4.	Клиринг КИБС налози	0,03% мин. 25 мкд	0,02% мин. 22 мкд
14.5.	Повлекување на налог од КИБС по барање на имателот на сметката	100 мкд по налог	100 мкд по налог
15	ПП - 32 налози		
15.1.	Интерен клиринг	0,03% мин. 12 мкд по ставка	0,02% мин. 10 мкд по ставка
15.2.	КИБС налози	0,03% мин. 25 мкд по ставка	0,02% мин. 22 мкд по ставка
15.3.	МИПС налози	0,03% мин. 65 мкд по ставка	0,022% мин. 60 мкд по ставка
16	ПП - 53 налози		
16.1.	Интерен клиринг	5 мкд по ставка	4 мкд по ставка
16.2.	КИБС налози	17 мкд по ставка	12 мкд по ставка
16.3.	МИПС налози	85 мкд по ставка	60 мкд по ставка

IV.	ОСТАНАТИ УСЛУГИ - ДОМАШЕН ПЛАТЕН ПРОМЕТ	ТАРИФНИК
17	<b>Издавање на потврди и извештаи</b>	
17.1.	Издавање на потврди и извештаи по барање на клиент	500 мкд
17.2.	Изработка на пресметка на камата по барање на клиентот	200 мкд по ставка
17.3.	Електронски доставен преглед за УЈП за поврат на ДДВ (кој системски се наплаќа од сметката на правното лице)	150 мкд по сметка
17.4.	Електронски доставен преглед за УЈП за поврат на ДДВ за посебни сметки на овластени менувачници	Бесплатно
17.5.	Провизија за доставување на податоци на извршители и даночни извршители во врска со девизни депозити, мкд депозити, трансакциони сметки и сл.	350 мкд (со вклучено ДДВ)
17.6.	Провизија за доставување на податоци по барање на Нотари	350 мкд
18	<b>Извршување на судски одлуки и други извршни работи и блокади</b>	
18.1.	Извршување на судски одлуки и налози за извршител	1.000 мкд
18.2.	Извршување на одлуки од УЈП и друг и надлежни органи и извршување по задолжница	1.000 мкд
18.3.	Поднесување на задолжница за наплата (доверителот ја плаќа провизијата)	300 мкд
18.4.	Повлекување на задолжница (се наплаќа од доверителот)	300 мкд
18.5.	Пресметка на камата по извршна одлука и извршување на задолжница	50 мкд по ставка
18.6.	Извршување на акцептна одлука	200 мкд
18.7.	Налог за присилна наплата по одлука или решение	50 мкд
18.8.	Надомест за изгубен клуч за фах	200 мкд
19	<b>Извршување на налози по добиена порака MT 101 преку SWIFT</b>	
19.1.	Извршување на налог по добиена порака MT 101 преку SWIFT	1.500 мкд месечно по сметка
19.2.	Активација на услуга извршување на налог по примена порака MT 101 преку SWIFT	3.000 мкд еднократно
20	<b>Електронско Банкарство</b>	
20.1.	Месечно одржување на електронско банкарство	90 мкд
20.2.	Издавање на дигитален сертификат	1.500 мкд
20.3.	Регуларно обновување на дигитален сертификат	300 мкд
20.4.	Замена на оштетен дигитален сертификат	1.500 мкд
20.5.	Реиздавање на изгубен/украден сертификат	1.500 мкд
21	<b>Аукција на државни хартии од вредност</b>	
21.1.	Обработка на барање	300 мкд
21.2.	Учество на аукција	0,1% мин. 400 мкд
22	<b>СМС банкарство</b>	
22.1.	Месечно одржување	60 мкд
22.2.	Провизија по СМС известување	5 мкд
22.3.	Надомест за испраќање на СМС известувања дефинирани од страна на Банката	Без надоместок
23	<b>Праќање на опомени за доцнења за кредитни производи*</b>	
23.1.	Опомена испратена за доцнење до 30 дена	100 мкд по опомена
23.2.	Опомена испратена за доцнење 30 - 225 дена	200 мкд по опомена
23.3.	Опомена испратена за доцнење над 225 дена	1200 мкд по опомена
	<b>Забелешки:</b> * провизијата се наплаќа за секоја испратена опомена до сите засегнати страни, т.е. должник, солидарен должник, заложен должник и жирант.	

V.	ПАКЕТИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА	ТАРИФНИК
24	<b>Бизнис Смарт пакет</b>	
24.1.	Месечно одржување *	310 мкд месечно
24.2.	Затворање на пакет	640 мкд
25	<b>Бизнис Супериор пакет</b>	
25.1.	Месечно одржување *	510 мкд месечно
25.2.	Затворање на пакет	1040 мкд
	* Попустот на провизијата на производите во пакет може да се добие само доколку клиентот ги има отворено сите задолжителни производи за соодветниот пакет. Попустот кој се добива при аплицирање во пакет не може да се комбинира со други попусти на производот во пакет.	

VI.	БИЗНИС КАРТИЧКИ	ТАРИФНИК		
		Master Card	VISA	
26.1.	Уреди на Охридска банка	АТМ Готовина	2,5% - мин. 1€ (денарска противвредност)	0,3% мин. 10 мкд
26.2.		Проверка на состојба на сметка на АТМ	Првите две во месецот - бесплатни, а секое наредно се наплаќа 10 мкд	Првите две во месецот - бесплатни, а секое наредно се наплаќа 10 мкд
26.3.		Трансакции преку POS терминали	0 мкд	0 мкд
27.1.	Уреди на други банки	АТМ Готовина	3% - мин. 2€ (денарска противвредност)	2% мин. 200 мкд
27.2.		Трансакции преку POS терминали	0 мкд	0 мкд
27.3.		Подигнување на готовина преку POS терминали	3% - мин. 6€ (денарска противвредност)	3% - мин. 360 мкд
28	Годишна членарина за основна картичка		0 мкд	0 мкд
29	Годишна членарина за дополнителна картичка		3.000 мкд на 12 еднакви рати**	1.200 мкд на 12 еднакви рати
30	Замена на картичката поради оштетување, промена на име, адреса, уништување		600 мкд	600 мкд
31	Препечатување на PIN код		150 мкд	150 мкд
32	Промена на ПИН на банкомат (за секоја промена)		100 мкд	100 мкд
33	Издавање на изводи за направени трансакции		Месечно по пошта без надоместок доколку има промени	N/A
34	Изработка на дополнителен извештај на барање на странката		50 мкд	N/A
35	Рекламации основани		Без надоместок	Без надоместок
36	Рекламации неосновани*		1.000 мкд	1.000 мкд
37	Откажување на веќе нарачана картичка		360 мкд	360 мкд
38	Блокирање на картичка на стоп листа (трајно) во систем		1.500 мкд + MasterCard трошоци	1.500 мкд + Visa трошоци
39	Зголемување на лимит дневен / кредитен		150 мкд	150 мкд
40	Провизија за подигнување на картичка во друга експозитура различна од експозитурата во кое е поднесено барање на картичката		150 мкд	150 мкд
Забелешки				
1. Одблокирање на картичките кои биле блокирани по барање на клиентот не е дозволено. Во вакво случај банката врши реизработка на картичката и го задолжува клиентот според ставката 29 од овој Тарифник.				
* Провизијата стапува на сила на 08.08.2019 година.				
VII.	POS ТЕРМИНАЛИ	ТАРИФНИК		
41	Редовна провизија	1,70%		
42	Провизија за одржување на POS терминали кои генерираат помалку од 25 трансакции или со промет помал од 25.000,00 мкд во претходниот квартал	1.500 мкд		
43	Надомест заради оштетен/изгубен POS терминал	Реални трошоци според книговодствена вредност		
44	Надомест заради оштетен/изгубен адаптер за POS терминал	1.800 мкд		
45	Затворање на POS терминал	900 мкд		
46	Провизија за сторно или повторно презентирање на POS трансакција	150 мкд по барање		

**ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО**

VIII.	СМЕТКА	ТАРИФНИК
1	Отворање на девизна сметка	Бесплатно
2	Испраќање на хартиени изводи по пошта	30 мкд по извод

IX.	ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО И НАПЛАТИ ОД СТРАНСТВО	ТАРИФНИК	
3	Плаќање во странство со покрите од девизен пазар и ностро чекови	хартиени налози	електронски налози
		0,30% мин. 600 мкд	0,20% мин. 600 мкд
4	Плаќања во странство со покрите од сопствени девизни средства	хартиени налози	електронски налози
		0,17% мин. 450 мкд	0,15% мин. 450 мкд
5	Плаќање во странство од сметка на сметка во ОБСГ	0,10% мин. 450 мкд	
6	Дополнителен трошок за дознака со „оуг„ клаузула*	1500 мкд	
7	Девизни приливи на сметка		
7.1.	Девизни приливи на сметка од странски и домашни банки со назнака BEN, SHA	0,12% мин. 450 мкд	
7.1.1.	Дополнителен трошок за лоро-дознаката над 50.000 ЕУР со назнака OUR за трошоците	1000 мкд	
7.2.	Девизни приливи на сметка од странски банки во корист на клиент во друга домашна банка со назнака BEN, SHA,OUR	0,10% мин.100 мкд од износот на платена провизија	
8	Трошоци за ургенции / за истражување од странски банки	1.500 мкд	
*Во случај на дополнителни барања од странската банка, Охридска Банка има право да ја наплати и разликата помеѓу висината на надоместот предвиден со Тарифата и износот добиен од странската банка на име надомест			

X.	ГОТОВИНСКИ ОПЕРАЦИИ	ТАРИФНИК
9	Готовински уплати на резидентна сметка	0,30% мин. 200 мкд
10	Уплата на ефектива на нерезидентна сметка	0,1% мин.350 мкд
11	Готовински исплати од резидентна сметка	0,35% мин. 600 мкд
12	Исплата на ефектива од нерезидентна сметка	0,27% мин.350 ден

XI.	ДОКУМЕНТАРНО РАБОТЕЊЕ	ТАРИФНИК
13	Извозни и увозни инкасо работи	0,25% мин. 600 мкд
14	Измена на инкасо	1.200 мкд
15	Врачување на документи без плаќање	1.200 мкд
16	Акцептирање на меница	0,03%
17	Протестирање на меница	0,03%
18	Плаќање на меници без протест	0,55% мин. 450 мкд
19	Акцептирање и преглед на инкасо документи	0,12% мин. 450 мкд

ХИ.	АКРЕДИТИВИ	ТАРИФНИК
20	<b>Ностро Акредитиви</b>	
20.1.	Издавање на акредитив со обезбедено покритие по заклучница	0,30% мин. 1.500 мкд
20.2.	Издавање на акредитив со одложен колатерал	0,60% мин. 2.000 мкд
20.3.	Предавио на акредитив	1.500 мкд
20.4.	Промени или откажување	Реални трошоци, мин. 1.200 мкд
20.5.	Конфирмација со покритие	0,10% квартално мин. 1.200 мкд
20.6.	Конфирмација со одложен колатерал	0,30% квартално мин. 2.000 мкд
20.7.	Превземање и проверка на документација	0,30% мин 1.200 мкд
20.8.	Реални трошоци (поштенски трошоци, факс трошоци)	вистински трошоци
20.9.	Надомест за дискрепанции(недостатоци)	3.000 мкд (противвредност на 50 ЕУР)
21	<b>Лоро Акредитиви</b>	
21.1.	Нотификација	0,10% мин.1.500 мкд
21.2.	Конфирмација со колатерал од странска банка	0,10% квартално мин.1.200 мкд плус вистински трошоци
21.3.	Конфирмација без колатерал од странска банка	0,30% квартално мин. 2.000 мкд плус вистински трошоци
21.4.	Промени или откажување	1.200 мкд
21.5.	Превземање и проверка на документација	0,30% мин. 1.200 мкд
21.6.	Трансфер на Акредитиви	0,12% мин. 1.200 мкд
21.7.	Процесирање на приливи од Лоро Акредитив	0,12% мин. 1.200 мкд

ХIII.	ГАРАНЦИИ	ТАРИФНИК
22	<b>Тендерска гаранција</b>	
22.1.	покриена со депозит	0,3% квартално мин. 3.000 мкд
22.2.	во склоп на рамковен кредит	0,6% квартално мин. 3.000 мкд
22.3.	со меница	0,6% квартално мин. 3.000 мкд
22.4.	Тендерски гаранции со износ до 9000 денари	1.000 мкд квартално
23	<b>Чинидбени гаранции</b>	
23.1.	покриени со депозит	0,3% квартално мин. 3.000 мкд
23.2.	во склоп на рамковен кредит	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
23.3.	со меница	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
24	<b>Платежни гаранции</b>	
24.1.	покриени со депозит	0,3% квартално мин. 3.000 мкд
24.2.	во склоп на рамковен кредит	1,2% квартално мин. 3.000 мкд
24.3.	со меница	1,2% квартално мин. 3.000 мкд
25	<b>Царински гаранции</b>	
25.1.	покриени со депозит	0,3% квартално мин. 3.000 мкд
25.2.	во склоп на рамковен кредит	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
25.3.	со меница	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
26	<b>Авансови Гаранции</b>	
26.1.	покриени со депозит	0,3% квартално мин. 3.000 мкд
26.2.	во склоп на рамковен кредит	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
26.3.	со меница	1,0% квартално мин. 3.000 мкд
27	<b>Измени</b>	1.500 мкд
28	<b>Активирање на гаранции</b>	0,25% мин. 700 мкд
29	<b>Издавање на финансиска идентификација</b>	500 мкд
30	<b>Издавање писмо на намери</b>	500 мкд
31	<b>Реални трошоци (поштенски трошоци, факс трошоци)</b>	вистински трошоци
32	<b>Лоро Гаранции</b>	
32.1.	Авизирање и нотификација без одговорност на банката	0,10%, мин.1.250 мкд
32.2.	Проследување на гаранција до друга банка	0,10%, мин.1.200 мкд
32.3.	Измени или откажување	1.500 мкд
32.4.	Превземање и разгледување на документација во случај на протест	0,30%, мин. 1.000 мкд
32.5.	Реални трошоци (поштенски трошоци, факс трошоци)	вистински трошоци
33	<b>Гаранции издадени врз основа на пристигната контрагаранција</b>	
33.1.	Пред авизирање на контрагаранција	600 мкд
33.2.	Нотификација на странската банка за издадена гаранција	SWIFT трошоци
33.3.	Провизија за издавање на гаранции врз основа на контрагаранција	Провизиите за издавање на гаранции врз основа на контрагаранции се исти како и провизиите за издавање на гаранција обезбедени со депозит наведени погоре и се наплаќаат од страна на странската банка.
34	<b>Кредитни работи со странство</b>	
34.1.	Превземање, изработка и проверка на документација за кредитна регистрација во НБРМ -НД/ НП образец	3.000 мкд
34.2.	Настаната промена (користење/отплата/наплата/план на отплата)	500 мкд по документ
34.3.	Измени во кредитното барање	2.000 мкд

XIV.	ОСТАНАТИ УСЛУГИ - Платен промет со странство	ТАРИФНИК
35	<b>SWIFT трошоци</b>	400 мкд
36	<b>MT 940, MT 942</b>	200 мкд по порака
37	<b>Прием на налози MT 101, MT 300 преку SWIFT</b>	1.500 мкд месечно по сметка
38	<b>Активација на прием на MT 101 преку SWIFT</b>	3.000 мкд еднакратно
39	<b>Пакет услуги: MT 940, MT 942 и прием на налози MT 101, MT 300 преку SWIFT</b>	6.000 мкд месечно со вклучени 5 сметки
40	<b>Користење на разменета RMA за проследување пораки на барање од други институции</b>	1.200 мкд
41	<b>Ургенции за ностро или лоро дознаки на барање на клиент</b>	400 мкд плус трошоци на странската банка
42	<b>Електронски доставен преглед за УЈП за поврат на ДДВ (кој системски се наплаќа од сметката на правното лице)</b>	150 мкд по сметка
43	<b>Пополнување на налог 1450 од страна на Банката</b>	200 мкд
44	<b>Препис на извод и документација за плаќање во странство и препис за девизен прилив од странство за правни лица (резиденти и нерезиденти)</b>	500 мкд по извод или документ

**КРЕДИТИ**

XV.	ПРОВИЗИИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА КРЕДИТИ	ТАРИФНИК (за кредити од средства на банката) <sup>1)</sup>
<small>1) За кредити од странски кредитни линии може да се наплатуваат провизии без дефинирани минимални и максимални вредности и/или различни провизии од провизиите кои се наплатуваат на кредитите од сопствени средства на Банката, а во согласност со одредбите на договорите за кредитирање од странски кредитни линии склучени помеѓу Банката и финансиските институции</small>		
1	Проценка на недвижен и неподвижен имот при одобрување на кредит	3.000 мкд
2	Репроценка на подвижен и неподвижен имот најмалку еднаш годишно	2.500 мкд
3	Провизија за издавање на согласност за хипотека од нареден ред	3.000 мкд
4	Провизија за анексирање - се наплаќа за сите модификации на документација за кредит (анекси) по барање на клиентот исклучувајќи ги продолжувањата на роковите на кредити	0,25% мин. 5.000 мкд, макс. 150.000 мкд
<b>FRL ≤ 7 години</b>		
5	Провизија за евалуација - се наплаќа еднократно на одобрениот износ	0 мкд
6	Провизија за зголемување на износ - се наплаќа еднократно на инкрементално зголемениот износ	0,50% мин.6.000 мкд
7	Провизија за продолжување - провизија се наплаќа на салдото на кредитот кој е предмет на продолжување	0,50% мин.6.000 мкд
8	Провизија за истовремено зголемување и продолжување на износ - се наплаќа еднократно на новото салдо на кредитот кој е предмет на продолжување	0,50% мин.6.000 мкд
9	Провизија за предвремено раскинување на договор за долгорочен рамковен лимит	5% еднократно на износот на лимитот во банката (само во случај кога предвременото раскинување има за цел префрлување на изложеност во друга банка )
<b>STL ≤ 1 години</b>		
9	Провизија за евалуација	
9.1.	Самостоечки STL- се наплаќа на одобрениот износ	0,50% мин.5.000 мкд
9.2.	STL во склоп на рамковен кредит	0,25% мин. 5.000 мкд
9.3.	Кредити со рок на враќање до 10 дена	Н/А
9.4.	Кредити со 100% кеш колатерал	Н/А
10	Провизија за исплаќање (STL кредити) - се наплаќа при исплата на кредитот (самостоечки и во склоп на рамковен кредит)	0,70%
10.1.	Кредити со парцијално покрите со кеш колатерал (мин. 30% покрите во готовина)	0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мкд
10.2.	Кредити со 100% кеш колатерал	1.000 мкд
10.3.	Кредит со рок на достасување до 10 дена	5.000 мкд
11	Провизија за евалуација на краткорочен (ST) револвинг кредит	
11.1.	Самостоечки краткорочен револвинг кредит- се наплаќа на одобрениот износ	0,70% мин.5.000 мкд
11.2.	Краткорочен револвинг кредит во склоп на рамковен кредит	Н/А
11.3.	Краткорочен револвинг кредити со 100% кеш колатерал	Н/А
11.4.	Краткорочен револвинг кредити со рок на враќање до 10 дена	Н/А
12	Провизија за одржување на краткорочен (ST) револвинг кредит	0,70%
12.1.	Кредити со парцијално покрите со кеш колатерал (мин. 30% покрите во готовина)	0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мкд
12.2.	Кредити со 100% кеш колатерал	1.000 мкд
12.3.	Кредит со рок на достасување до 10 дена	5.000 мкд
13	Провизија за зголемување на износ (STL и ST револвинг кредит) - се наплаќа еднократно на инкрементално зголемениот износ	0,70% мин.5.000 мкд
14	Провизија за продолжување (STL и ST Револвинг кредит) - се наплаќа еднократно на салдото на кредитот кој е предмет на продолжување	0,70% мин.5.000 мкд
14.1.	STL и ST Револвинг кредит во склоп на рамковен кредит	0,70% мин.5.000 мкд
14.2.	Кредити со рок на враќање до 10 дена	0,70% мин.5.000 мкд

14.3. Кредити со 100% кеш колатерал

1000 мкд



15	<b>Провизија за истовремено зголемување и продолжување на износ (STL и ST револвинг кредит) - се наплаќа еднократно на новото салдо на кредитот кој е предмет на продолжување</b>	0,70% мин. 5.000 мќд
16	<b>Провизии за пречекорување на жиро сметка</b>	
16.1.	Провизија за евалуација и одржување	0,25% мин. 600 мќд
16.2.	Провизија за анексирање: зголемување/ намалување на износ; продолжување на рок/ сите модификации на документација за кредит (анекси) по барање на клиентот	0,75% мин. 600 мќд
	<b>LTL <math>\geq</math> 1 година</b>	
17	<b>Провизија за евалуација - се наплаќа еднократно на одобриениот износ</b>	
17.1.	Провизија за евалуација - Самостоечки LTL	1,00% мин. 5.000 мќд
17.2.	Провизија за евалуација - LTL во склоп на рамковен кредит	1,00% мин. 5.000 мќд
17.3.	Провизија за евалуација за Кредити со 100% кеш колатерал	Н/А
18	<b>Провизија за исплаќање - се наплаќа при исплата на кредитот</b>	0,70%
18.1.	LTL во склоп на рамковен кредит	0,70%
18.2.	Кредити со парцијално покритее со кеш колатерал (мин. 30% покритее во готовина)	0,70% на непокриениот дел, мин. 2.000 мќд
18.3.	Кредити со 100% кеш колатерал	1.000 мќд
19	<b>Провизија за одржување - се наплаќа годишно на салдото на кредитот започнувајќи од наредната година</b>	0,25% мин. 5.000 мќд <sup>2)</sup>
19.1.	Провизија за одржување на LTL во склоп на рамковен кредит	0,25% мин. 5.000 мќд <sup>2)</sup>
19.2.	Провизија за одржување на кредити со 100% кеш колатерал	1.000 мќд
20	<b>Провизија за Лифт кредити</b>	
20.1.	Провизија за одобрување на Лифт кредити	1% мин. 5000 МКД
20.2.	Провизија за исплата на Лифт кредити	1% мин. 5000 МКД
20.3.	Провизија за одржување на Лифт кредити	0,25% мин. 5000 МКД
21	<b>Провизија за предвремена отплата</b>	< 3% на преостанатото салдо